

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 септември 2019 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година

1. На ЈП „Комуналец“ Крива Паланка се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
  - за 2019 година
    - за категорија домаќинства во износ од 3,61 ден/м<sup>3</sup> и
    - за категорија останати во износ од 3,61 ден/м<sup>3</sup>.
  - за 2020 година
    - за категорија домаќинства во износ од 3,69 ден/м<sup>3</sup> и
    - за категорија останати во износ од 4,43 ден/м<sup>3</sup>.
  - за 2021 година
    - за категорија домаќинства во износ од 4,26 ден/м<sup>3</sup> и
    - за категорија останати во износ од 5,11 ден/м<sup>3</sup>.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
  - да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
  - да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнес план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2022-2024 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2019 година.

## Образложение

ЈП „Комуналец“ Крива Паланка, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21 август 2017 година, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2019-2021 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-136/18 од 5 октомври 2018 година (во натамошниот текст: Барање).

Регулаторната комисија за енергетика по спроведување на постапката утврдена во Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година, бр. 08-138/18 од 28 ноември 2018 година.

Со гореспоменатото решение се утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 4,63 ден/м<sup>3</sup> за 2019 година, 4,98 ден/м<sup>3</sup> за 2020 година и 6,12 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година.

Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година беше објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.224 од 7 декември 2018 година.

Согласно член 13 став (10) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, давателот на услугата ЈП „Комуналец“ Крива Паланка е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување на решението во Службен весник на Република Северна Македонија, да го достави до органот на управување на давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифа за водна услуга.

Согласно член 13 став (11) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, органот на управување на давателот е должен да ја донесе одлуката во рок 15 дена од денот на приемот на одлуката и истата да ја достави до градоначалникот заради давање согласност на одлуката во рок од осум дена од денот на нејзиното донесување, а согласно член 13 став (12) од истиот закон, градоначалникот на општината е должен во рок не подолг од 60 дена да започне постапка за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги.

Согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 14 став (7) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга, Градоначалникот на општината во рок од 150 дена од денот на објавувањето на Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година во Службен Весник на Република Северна Македонија, треба да даде согласност на одлуката донесена од органот на управување на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка.

Имајќи во предвид дека во законски утврдените рокови од страна на Градоначалникот на општината не беше дадена согласност на одлуката донесена од органот на управување на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка, Регулаторната комисија за енергетика согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП

„Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година УП1 бр. 08-136/18 од 5 јули 2019 година и го објави во „Службен весник на РСМ“ бр.141 од 11 јули 2019 година.

Согласно член 16 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги Регулаторната комисија за енергетика е должна, во рок не подолг од 120 дена од денот на донесувањето на решението за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка, да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа.

### Анализа од Регулаторна комисија за енергетика

По анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2019-2021 година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2019	2020	2021
Оперативни трошоци	денари	2.012.298	2.052.893	2.154.496
Амортизација	денари	1.241.407	1.400.670	2.135.379
Средства за ликвидност	денари	16.269	17.770	22.729
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	5.460.275	24.000.000	20.000.000
Принос на регулирани средства	денари	0	100.391	255.953
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	3.269.974	3.571.723	4.568.557
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	578.775	580.260	581.618
<b>Тарифа за категорија домаќинства</b>	ден/m <sup>3</sup>	3,61	3,69	4,26
<b>Тарифа за категорија останати</b>	ден/m <sup>3</sup>	3,61	4,43	5,11

Оперативните трошоци за регулираниот период 2019 – 2021 година утврдено е да изнесуваат:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2019 година изнесуваат 857.360 денари, за 2020 година 873.621 денари и за 2021 година 904.068 денари;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства за 2019 година изнесуваат 86.347 денари, за 2020 година 88.082 денари и за 2021 година 90.671 денари;
3. Трошоците за осигурување на основните средства изнесуваат 0 денари за 2019 година, 0 денари за 2020 година и 0 денари за 2021 година;
4. Трошоците за бруто плати изнесуваат 762.916 денари за 2019 година, 780.049 денари за 2020 година и 836.132 денари за 2021 година;
5. Другите услуги изнесуваат 41.805 денари за 2019 година, 42.683 денари за 2020 година и 43.750 денари за 2021 година;
6. Останатите и вонредните трошоци изнесуваат 263.064 денари за 2019 година, 267.635 денари за 2020 година и 279.031 денари за 2021 година;
7. Даночите, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот изнесуваат 806 денари за 2019 година, 823 денари за 2020 година и 844 денари за 2021 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 77.435 денари за 2019 година, 71.384 денари за 2020 година и 183.983 денари за 2021 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 1.163.972 денари за 2019 година 1.329.286 денари за 2020 година 1.951.395 денари за 2021 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 16.269 денари за 2019 година, 17.770 денари за 2020 година и 22.729 денари за 2021 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година изнесува 0 денари, за 2020 година 100.391 денари и за 2021 година 255.953 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на година и тоа за 2019 година во износ од 5.460.275 денари, за 2020 во износ од 24.000.000 денари и за 2021 година во износ од 20.000.000 денари.

Согласно горенаведеното, регулаторната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за категоријата корисници - домаќинства изнесува 3,61 ден/м<sup>3</sup> за 2019 година, 3,69 ден/м<sup>3</sup> за 2020 година и 4,26 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година и за категоријата на корисници – останати регулаторната тарифа изнесува 3,61 ден/м<sup>3</sup> за 2019 година, 4,43 ден/м<sup>3</sup> за 2020 година и 5,11 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година.

При утврдување на регулаторната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈП „Комуналец“ Крива Паланка да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр.08-136/18  
3 септември 2019 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Марко Бислимоски